

Прашања и одговори за програмата „На крилјата на убавината“ во текот на K04-K06

Прашања		Одговори
1.	1. Кој е периодот во кој може да се собираат пеперутки и да се менуваат за врвни AVON производи по специјална цена?	Ќе можеш да собираш пеперутки во текот на K04, K05 и K06, а ќе можеш да ги замениш во текот на K05 и/или K06 за врвни AVON производи/комплети, секој по специјална цена од 19 ден.
2.	1. Дали условот за порачани производи во вредност од 600 ден. мора да биде исполнет во една иста порачка или можеби може да се исполни во повеќе од една порачка во една иста кампања? 2. Дали условот за порачани производи во вредност од 600 ден. од одредени страници од брошурата и задолжителниот производ од секоја кампања мора да биде исполнет во една иста порачка?	1. Да, условот за порачани производи во вредност од 600 ден. од одредени страници од брошурата мора да биде исполнет во една иста порачка; 2. Да, условот за порачани производи во вредност од 600 ден., заедно со порачување на задолжителниот производ мора да биде исполнет во една иста порачка за да може да се добие 1 пеперутка: <ul style="list-style-type: none"> • Ако го исполниш условот од 600 ден. во една порачка, но го порачаш задолжителниот производ со твојата следна порачка, нема да добиеш пеперутка; • Ако го порачаш задолжителниот производ во една порачка, но не го исполниш условот за порачани производи во вредност од 600 ден. од одредени страници од брошурата во таа иста порачка, нема да добиеш пеперутка.
3.	Колку задолжителни производи треба да се порачаат за да се добијат 2 пеперутки?	Ќе мораш да го исполниш условот на програмата двапати, односно: ќе мора да порачаш минимум 2 задолжителни производи и да го исполниш условот од 600 ден. двапати (2 x 600 ден.). Цената на задолжителниот производ е вклучена во условот од 600 ден. Условот за порачани производи во износ од 600 ден. од одредени страници во брошурата и порачувањето на еден задолжителен производ, мора да биде исполнет во една иста порачка.
4.	Можам ли да го исполнам условот за порачани производи во вредност од 600 ден. порачувајќи од целата брошура, нето понудата или летокот за распродажба?	Не. Условот од 600 ден. мора да биде исполнет со порачување производи од одредени страници во брошурата. Во овој износ мора да биде вклучен минимум еден задолжителен производ од онаа кампања во која се исполнува условот. Страниците во брошурата од кои може да се порачуваат производи за да се исполни условот, како и задолжителниот производ се разликуваат во секоја кампања во периодот на K04-K05-K06 и ќе бидат посебно обележани во секоја од брошурите за K04, K05 и K06.
5.	Дали цената на задолжителниот производ е вклучена во износот, односно условот од 600 ден?	Да, цената на задолжителниот производ ќе биде вклучена во условот од 600 ден.
6.	Дали специјалната цена на врвните AVON производи/комплети, кои се понудени во оваа програма е вклучена во условот, односно износот од 600 ден.?	Специјалната цена од 19 ден. по која можеш да ги добиеш врвните AVON производи кога ги менуваш собраните пеперутки не е вклучена во исполнување на нов услов од 600 ден. за добивање на нова пеперутка.
7.	Дали е задолжително да бидам активен/а во секоја кампања додека трае програмата, односно од K04-K06, за да можам да ги заменам собраните пеперутки за врвни производи по специјална цена?	Не е задолжително да бидеш активен/а во секоја кампања во текот на K04-K06 за да имаш право да учествуваш во програмата. На пример, можеш да се вклучиш во програмата во K06, да го собереш саканиот број на пеперутки и да ги замениш истите за врвни AVON производи во таа иста порачка.

8.	<p>Дали има некакви ограничувања на вкупниот број на собрани/заменети пеперутки? На пример, ако собирам 30 пеперутки во текот на K04-K06, дали можам да порачам 3 комплети, секој за 10 пеперутки?</p>	<p>Програмата не го ограничува бројот на пеперутки кои еден учесник може да ги собере, ниту го ограничува бројот на AVON производи кои можат да бидат земени по специјална цена во замена за собраните пеперутки од тој Претставник до крајот на K06. На пример, ако имаш собрано 30 пеперутки, можеш да ги замениш според твоите, односно желбите на твојот корисник:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 производи/комплети, секој за 10 пеперутки ИЛИ • 6 производи, секој за 5 пеперутки ИЛИ • 15 производи, секој за 2 пеперутки ИЛИ <p>која било комбинација според твоите, односно желбите на твојот корисник.</p>
9.	<p>Дали има некакви услови за минимум собрани пеперутки по кампања? На пример, дали морам да собирам минимум 2 пеперутки во една кампања за да можам да ги заменам пеперутките за врвни AVON производи по специјална цена?</p>	<p>Нема услов за минимум собрани пеперутки по кампања. На пример, можеш да собереш 1 пеперутка во K04, а втората во K05 или K06, за потоа да можеш да ги замениш за врвни AVON производ.</p>
10.	<p>Која е првата кампања кога ќе можам да ги заменам собраните пеперутки?</p>	<p>Учесникот има право да ги замени собраните пеперутки од почетокот на K05 до крајот на K06 (односно крајот на програмата). Сите пеперутки кои нема да бидат заменети дотогаш, ќе бидат избришани и нема да можат да се користат понатаму за добивање на AVON производи по специјална цена.</p>
11.	<p>Дали морам да ги заменам сите собрани пеперутки до крајот на K06? Што ќе се случи со пеперутките кои нема да бидат заменети до крајот на K06?</p>	<p>Сите собрани пеперутки мора да бидат заменети за врвни AVON производи/комплети до крајот на K06. Оние пеперутки кои нема да бидат заменети до крајот на K06 ќе бидат избришани и истите нема да можат да се користат понатаму за добивање на AVON производи по специјална цена.</p>
12.	<p>Ако имам 7 пеперутки и заменам само 5 од нив до крајот на K06, дали ќе ги изгубам другите 2 пеперутки?</p>	<p>Да, пеперутките кои не биле заменети до крајот на K06 ќе бидат избришани и истите нема да можат да се користат понатаму.</p>
13.	<p>Ако заборавам да ги заменам собраните пеперутки до крајот на K06, можам ли тоа да го направам во K07?</p>	<p>Не. Пеперутките кои не биле заменети до крајот на K06 ќе бидат избришани и истите нема да можат да се користат понатаму.</p>
14.	<p>Ако собирам 10 пеперутки, можам ли да ги заменам за 5 специјални AVON производи, од кои секој за 2 пеперутки?</p>	<p>Можеш да ги замениш сите собрани пеперутки според твоите желби: Ако имаш 10 пеперутки, можеш по специјална цена да ги замениш за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 производ/комплет за 10 пеперутки ИЛИ • 2 производи, секој за 5 пеперутки ИЛИ • 5 производи, секој за 2 пеперутки ИЛИ • која било комбинација според твоите желби.
15.	<p>Ако собирам 5 пеперутки во една кампања (во текот на K05 или во K06), можам ли да ги заменам пеперутките за време на таа иста кампања?</p>	<p>Да, ако собереш доволен број на пеперутки (мин. 2) во една иста или во повеќе порачки, направени во текот на K05 или K06, ќе можеш да ги замениш пеперутките за врвни производи/комплети по специјална цена во истата таа порачка/кампања.</p>
16.	<p>Ако собирам 5 пеперутки во текот на K04, можам ли да ги заменам во таа иста кампања?</p>	<p>Не. Сите пеперутки собрани во текот на K04 можат да бидат заменети за врвни AVON производи во текот на K05 или K06.</p>
17.	<p>Кога и како можам да почнам да ги менувам собраните пеперутки за врвни AVON производи/комплети?</p>	<p>Учесникот има право да ги замени собраните пеперутки од почетокот на K05 до крајот на K06 (односно крајот на оваа програма). За да можеш да ги собереш и/или замениш пеперутките, ќе треба да ги следиш сите</p>

чекори:

1. Да го исполниш условот од програмата за да добиеш пеперутка;
2. Да го собереш саканиот број на пеперутки преку порачки направени кај еден ист Претставник во текот на K04-K06;
3. Да ги побараш AVON производите по специјални цени од истиот тој Претставник пред истекот на K06.